



КАРПОШ

НЕДЕЛЕН

Е - БИЛТЕН



ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
23 - 31 август 2020 Билтен бр. 387

ТЕРЕНСКИ ПАТРОЛИ ПО НАСЕЛБИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД КОВИД - 19

Драги карпошани,
При рекреацијата и одморот во маалските паркови,
платоа и плоштади почитувајте ги основните мерки
за заштита од Ковид - 19:



**НОСЕТЕ
МАСКА**

**ДРЖЕТЕ
ДИСТАНЦА**

**ВРШЕТЕ
ДЕЗИНФЕКЦИЈА**

Сите сме одговорни. Имајте убаво лето.

Општина Карпош  www.karpos.gov.mk

  

Општина Карпош преку претставниците од своите урбани заедници и Секторот за дејности од јавен интерес, започнува со теренска кампања за информирање на граѓаните кои се рекреираат по маалските паркови, платоа, плоштади и детски игралишта, како правилно да ги почитуваат и применуваат мерките за заштита од Ковид - 19.

Имено, претставниците на локалната самоуправа, во попладневните часови, ќе делат информативни флаери, за да нема големи групирања и собири по населбите. Исто така, ќе ги повикуваат граѓаните на носење заштитни маски, одржување дистанца и вршење на честа дезинфекција на рацете.

Основната цел на теренската кампања е да овозможиме уште побезбедни услови за спорт и рекреација на карпошани.

Овие патроли започнуваат со активности од утре, вторник (25.08.2020), од населбите „Владо Тасевски“ (Млечен) и од Козле, во периодот од 19:00 до 20:00 часот. Општина Карпош, во изминативе месеци, сериозно работи на намалување на последиците од корона вирус.

Секојдневно се врши дезинфекција и миење на улиците со цистерни, се дезинфицираат воспитно - образовните установи, а им се помага и на социјално - загрозените домаќинства (со еднократна помош, донација на пехранбени продукти и средства за хигиена).

Ги повикуваме сите граѓани и правни лица да ги почитуваат мерките за заштита од корона вирусот.

НОВ ПОД ВО „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ - ПОБЕЗБЕДЕН ПРЕСТОЈ НА НАЈМЛАДИТЕ



Интензивно се работи на подобрување на условите за престој во објектот на градинката „Орце Николов“, во Карпош 3. Овие денови се прави промена на подот во една од занималните на оваа установа, како и во централниот хол, којшто. Меѓудругото, се користи и за организација на приредби, настани и сл. Стариот и дотраен паркет се заменува со хомоген ПВЦ под (линолеум), кој е поотпорен на бактерии и хемикалии, што е особено важно за заштита на здравјето на децата.

Во периодов што следи, во истиот објект ќе се направи и промена на подот во една од јасли просториите, како и во сите пристапни ходници на градинката. Овие реконструкции се прават со средства од буџетот на градинката.

Општина Карпош и управите на градинките продолжуваат да работат на создавање на уште подобри инфраструктурни услови во предучилишните установи.

Изминатиот период почнаа да се прават реконструкции во повеќе градинки, а во сите објекти веќе се дезинфицираа душеците и теписите, за да се отстранат потенцијални бактерии од овие површини.

Локалната самоуправа ги прави сите подготовки за безбедно згрижување на најмладите, штом ресорните институции предложат повторно отворање на градинките.

МЕШОВИТИ ПАТРОЛИ И ПОДГОТОВКИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА



ТРЕТА СЕДНИЦА НА ЛОКАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ВО КАРПОШ

Мерките кои Општина Карпош ги презема на локално ниво за намалување на последиците од Ковид – 19, претстојната учебна година и безбедноста во населбите, беа главни теми на дискусија на третата седница на Локалниот совет за превенција. Ова тело кое е составено од градоначалникот, претседателот на Совет, советници, како и од претставници од полицијата, јавното обвинителство и од други државни институции и организации, а е задолжено за следење на безбедносната состојба во општината.

Имајќи ја предвид чувствителноста на ситуацијата, на денешната седница присуствуваа и сите директори на општинските основни училишта, претседателите на родителски совети, како и претставници од агенциите за обезбедување на овие установи.

Градоначалникот Стефан Богоев даде осврт на работата на Општинскиот кризен штаб, која се однесува на постојаната дезинфекција на улици, на влезовите од згради, училиштата и градинките, давањето на известувања до компаниите за работа во полициски час, иницирањето на е – настава во основните училишта и сл.

Сепак, денеска ни е потребен посериозен, интегриран систем на учење, во специфични услови. Којшто, се надевам, дека ќе биде испорачан од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Во овие моменти, општинските служби прават проверка по основните училишта колку лап – топ компјутери ќе бидат потребни и со каква интернет врска располагаат училиштата за следење на наставата. Исто така, работиме и на повеќе реконструкции во образовните установи, сè со цел подготвени да ја пречекаме учебната година, рече Богоев.

Градоначалникот посебно се осврна на фактот на континуирано уништување на урбаната опрема во Карпош. Станува збор за свесно кршење на реквизити на детски игралишта, како и клупи и корпи за отпадоци. Тој го искористи присуството на претставници од Полициската станица – Карпош и СВР Скопје да побара и почести патроли и контроли по маалските платоа и паркови, особено во вечерните часови.

Претставникот од СВР Скопје Ристо Јовановски, најави формирање на мешовити патроли, кои ќе бидат оставени од претставници од училиштата, родителските совети, учениците и општината. Тие ќе имаат задача да патролираат по детските игралишта, парковите и да прават проверка како се користат овие рекреативни зони.

На денешната седница се обрати и претседателот на Совет на Општина Карпош, Андреј Манолев. Тој посочи на фактот дека Советот целосно се адаптираше на новото време и четири седници веќе се одржани on-line.

Меѓудругото, сакам да ја истакнам добрата и продуктивна соработка меѓу власта и опозицијата на локално ниво, која е особено значајна за граѓаните во ек на пандемијата, рече Манолев.

Во интерактивниот дел од седницата на Советот за превенција се вклучија и делодпретставниците на родителите, советниците, полицијата.

Се зборуваше и за девијантното

однесување на младите, но и на сите граѓани. Социјалните мрежи се реалност, од нив може да се поттикне девијантно однесување, но потребно е правилно и паметно да се користат. Затоа, беше истакна потребата од простор за креативно изразување на младите луѓе. Градоначалникот Богоев ги повика сите училишта (кои до овој момент не направиле), да креираат отворени еко – училници каде сепоттикнува соработката наставник-родител-дете..

Општината ќе помогне со материјали, бои за отворените училници, но важно е да се вклучат и учениците. Кога нешто сами ќе го создадат, ќе станат и поодговорни за да го чуваат и унапредат, истакна Богоев.

Претставничката од СВР Скопје напомена дека спроведуваат посебни обуки за своите полициски службеници, за градење на подобар однос со граѓаните. Нивната цел е авторитетот да го стекнат без употреба на сила и репресија, а за тоа е потребна поддршка од целата заедница.

